

ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ,  
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА,  
УНИВЕРЗИТЕТ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” - ШТИП,  
МАКЕДОНИЈА

# УПОТРЕБА НА ТАСНОСОМВ КАЈ ОРАЛНО АНТИКОАГУЛИРАНИ ПАЦИЕНТИ

ДИМОВА ЦЕНА, НАШКОВА САЊА,  
КАДРОВА САРИТА, ДУМИТРАШКОВИЌ МИЛАН

## ЦЕЛ

- Целта на оваа студија беше да се покаже специфичниот орално хируршки пристап и третман на пациенти со орални антикоагуланси при користење на TachoComb за топикален третман на крварењето по оралнохируршки процедури.

## МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД

- Во истражувањето беа вклучени **40 пациенти** подложени на оралнохируршки процедури кај лица со **антикоагулантна терапија**. Орално хируршката подготовка вклучуваше: лабораториски прегледи на крв и антибиотска профилакса (според протоколот на Американското здружение за срце - АХА).
- Детална анамнеза, преглед и РТГ иследувања беа направени кај секој испитаник. Беа извршени 45 орално хируршки интервенции. **Оралните антикоагуланси беа прекинати пред интервенциите, беше вклучен нискомолекуларен хепарин (LMWH) како премостувачка терапија, пред и по интервенциите.**
- Дефинитивна локалните хемостаза беше постигната со **TachoComb** како хемостатски модалитет (топикален третман на крварење).

# РЕЗУЛТАТИ


Легенда

ТДВ- тромбоза на длабоки вени

МИ – миокарден инфаркт

ЦВИ – цереброваскуларен инсулт

ВСВ – вештачки срцеви валвули



**TACHOCOMB® (TC) (CSL BEHRING, TOKYO, JAPAN)**

# ЗАКЛУЧОК

- ❖ Селективен пристап и подготовка, како и интердисциплинарни соработка со кардиолозите се основа за безбеден и квалитетен орално хируршки третман на пациенти со орални антикоагуланси.
- ❖ Антикоагулантниот третман пред орално хируршки интервенции не треба да биде прекинат само под услов на примена на локални мерки за локална хемостаза.

24h	Индекс на крвање 0	Индекс на крвање 1	Вкупно
Г1 (TDV)	9(90%)	1(10%)	10 (100%)
Г2 (MI)	9(90%)	1(10%)	10 (100%)
Г3 (CVI)	8(80%)	2(20%)	10 (100%)
Г4 (VSV)	10(100%)	0(0%)	10 (100%)
<b>Вкупно</b>	<b>36 (96%)</b>	<b>4 (10%)</b>	<b>40</b>
48h	Индекс на крвање 0	Индекс на крвање 1	Вкупно
Г1 (TDV)	10(93%)	0(0%)	10 (100%)
Г2 (MI)	10(92%)	0(0%)	10 (100%)
Г3 (CVI)	10(93%)	0(0%)	10 (100%)
Г4 (VSV)	10(88%)	0(0%)	10 (100%)
<b>Вкупно</b>	<b>40 (100%)</b>	<b>0</b>	<b>40 (100%)</b>

- ❖ Крвање со индекс 1 беше забележано кај 4 (10%) лица при првиот ден.
- ❖ Во вториот ден, како и во следните денови компликации како што се продолжено крвање, развој на инфективен ендокардит и епизоди на тромбоемболија не беа утврдени.